

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Пехаат Едипов од Штип УП2 09-239/22 од 18 ноември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-281 од 20 октомври 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-281 од 20 октомври 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Пехаат Едипов од Штип до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-239/22 од 18 ноември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-281 од 20 октомври 2022 година на КЕЦ Штип, издадено поради некомплетна документација за побарана поделба на мерно место.

Според Електродистрибуција –корисникот веќе има еден постоечки приклучок од дрвен столб, кој е во приватна сопственост. Сопственикот, каде се наоѓа столбот е дециден дека нема да дозволи да се постави мерен ормар на тој столб. Друго место од каде би го приклучиле Барателот нема. Доколку се постави ормарот на еден столб претходно, Барателот ќе нема услови да го спроведе внатрешниот приклучок. Исто така - овде речиси сите објекти се дивоградби, кои подоцна се легализирани, и до објектот на Барателот нема ни пат како би влегле, туку само едни тесни скали, од каде нема услови за доградба на било каква мрежа (слики во прилог). Постоечкото броило се наоѓа во мерен ормар на ѕид на самиот објект.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 25 ноември 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-239/22 од 18 ноември 2022 година со прилог:
 - Слики од објектот, нисконапонската мрежа во близина и мерниот ормар
 - GIS скица
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 24 ноември 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање

- БСП-1 образец од 10 октомври 2022 година
- Имотен лист бр. 10320 за КП бр. 5416, КО Штип
- Извод од ДУП
- Извештај за пад на напон во мрежата
- Приговор
- Извештај за оптоварување на трафостаница

На седницата беше заклучено Приговорот повторно да се стави на разгледување на наредната седница, при што на седница одржана на 24 јануари 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–239/22
30 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски